



Република Северна Македонија

**ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ**

REPUBLIKA S Makedonija e VERUT  
ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ  
KËSHILLI INSPEKTES  
Skopje - Skopje



бр. Ј.Н.Р. 03-456/2

13-05-2025 20 год. / viti

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. 101/2019), постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер поднесено од [REDACTED], генералниот секретар на Инспекцискиот совет донесе

**РЕШЕНИЕ**

за прифаќање на барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

- Се прифаќа Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер испратено до Инспекцискиот совет од [REDACTED] бр. 03-456/1 од 28.04.2025 година.

**Образложение**

На 28.04.2025 година, [REDACTED] до Инспекцискиот совет достави Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, бр. 03-456/1 од 28.04.2025 година, со коешто тоа во својство на барател, од Инспекцискиот совет бара да му биде доставена следната информација

- Дали доколку инспектор издаде решение со рок за отстранување на неправилност може по закон да ја запре постапката и пред истек на рокот доколку неправилноста е отстранета пред истек на рокот? Во кој член/закон е уредено ова?

Во предметното Барање, барателот навел дека бара содржината на бараната информација да му се достави во електронска форма на посочената е-адреса [REDACTED]

Постапувајќи по горенаведеното Барање, Ве известуваме дека согласно член 83 став (5) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. 102/19, 272/24 и 22/25), кога при вршењето на инспекцискиот надзор не се утврдени неправилности и други повреди на закон или друг пропис или утврдените неправилности се отстранети во текот на вршењето на инспекцискиот надзор или во рокот утврден со решението од став (1) на овој член, инспекторот ја запира постапката со констатација во записникот од член 82 на истиот закон.

Со оглед дека согласно утврдените законски услови, барателот има право на слободен пристап до информации од јавен карактер, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение може да се поднесе жалба до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, во рок од 15 дена од денот на приемот на Решението.

Генерален секретар на Инспекциски Совет  
Сара Николовска



Доставено:

- до барателот на информацијата (во електронска форма) и
- во архивата на Инспекцискиот совет.

Изработил: Андријана Алексова, советник *Лејла*  
Одобрил: Маја Срезоска, раководител на Сектор *М. Срезоска*